

Врз основа на членовите 148, 149 и 150 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21 и 122/21), членовите 2, 4 и 5 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.120/20 и 144/21), Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува:

**Дополнување на  
Јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување  
на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо  
образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо  
образование за 2021 година**

1. Се врши дополна на јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2021 година за невработени здравствени работници, односно здравствени соработници и вработени во Приватни здравствени установи, кој беше објавен на ден 03.07.2021 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ .

Ред. бр.	Специјалност	За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени
1	Педијатрија	5
2	Пластична и реконструктивна хирургија	4
3	Радиологија	3
4	Клиничка фармакологија	2
5	Медицинска генетика и молекуларна биологија	1

Ред. бр.	Супспецијалност	За вработени здравствени работници во приватни здравствени установи
1	Абдоминална хирургија	5
2	Гастроентерохепатологија	5
3	Ендокринологија	7
4	Кардиологија	7
5	Неонатологија	5
6	Нефрологија	7
7	Пулмологија со алергологија	5
8	Педијатриска неврологија	5

2. Останатиот текст од јавниот оглас за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со

високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2021 година, останува непроменет.

Барањето за одобрување на специјализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно од невработениот здравствен работник, во согласност со одредбите од Законот за здравствената заштита и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината, најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на дополната на Огласот, до архивата на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ул. 50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје.

Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21 и 122/21), Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 120/20 и 144/21) и листата на потребни документи за упис може да ги најдете на веб страната на Медицинскиот факултет [www.medf.ukim.edu.mk](http://www.medf.ukim.edu.mk).

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ